

# ООУ „Наум Наумовски – Борче“

## КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19

- ⊙ Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава како и да ги извршува сите обврски утврдени со Годишната програма на училиштето;
- ⊙ Ученикот е должен да го почитува протоколот на движење во и надвор од училиштето според дадените ознаки;
- ⊙ Со наставникот и со другите вработени и ученици во училиштето, ученикот се поздравува без физички контакт;
- ⊙ Ученикот е должен да ја почитува личноста на другите ученици, наставници и вработени во училиштето;
- ⊙ Речникот кој го користи ученикот во училиштето мора да биде соодветен на местото и лицето со кое разговара. Ученикот во училиштето не смее да употребува вулгарни или навредливи зборови или да зборува со многу висок тон.
- ⊙ Ученикот не се задржува по ходниците на училиштето и не влегува во други училници;
- ⊙ Ученикот е должен да одржува физичко растојание од 1,5м;
- ⊙ Ученикот е должен да носи заштитна маска која ги покрива носот и устата;
- ⊙ Доколку ученикот остане без својата заштитна маска, веднаш се обраќа на наставникот за да му даде нова;
- ⊙ Искористената маска за еднократна употреба ,хартиено марамче или ракавици, ученикот ги фрла во кантите со капак за таа намена;
- ⊙ Ученикот не ја симнува заштитната маска од лицето во внатрешноста на училиштето, освен во времето додека јаде ужинка во училницата;
- ⊙ Ученикот е должен да ги почитува насоките од редарската служба да ги дезинфицира рацете и обувките и да дозволи да му биде измерена телесна температура, ако за тоа се укаже потреба;

- ⊙ За време на часовите ученикот е должен да го одржува физичкото растојание од 1,5м и да носи заштитна маска;
- ⊙ Доколку наставата се реализира на отворено ученикот не треба да носи заштитна маска, но има обврска да одржува физичко растојание од 1,5м од другите ученици;
- ⊙ Ученикот е должен редовно да носи училишен прибор, учебници и тетратки и истите да не ги позајмува или разменува со другите соученици;
- ⊙ Ученикот не може да го напушти часот без дозвола од наставникот кој го води тој час;
- ⊙ Заради одржување ред, при одење во тоалет ученикот е проследен од дежурен наставник;
- ⊙ Ученикот носи оброк/храна за ужинка од дома;
- ⊙ Учениците оброкот го конзумираат во училница во која реализираат настава;
- ⊙ Учениците се должни, после ужината и пред заминување дома, отпадоците уредно да ги остават во корпата за собирање отпадоци во училницата;
- ⊙ Учениците се должни да ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани;
- ⊙ Доколку ученикот развие симптоми на КОВИД 19 должен е да ги почитува насоките од наставникот;
- ⊙ Секој ученик се обврзува да го почитува и спроведува овој Кодекс на однесување.

В. д. Директор  
Јовица Николовски